



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО

„Службен гласник на Општина Куманово“ Излегува по потреба – Издавач: Општина Куманово Тел. 423-505 Одговорен уредник: Милена Ѓукиќ	Година LXV Број 6 Куманово 16 април 2020 г.	Претплата за 2020 година изнесува 2.000 денари. трезорска с-ка 100-000000630-95 с-ка на буџетски корисник 7410140525630-18 приходна шифра 725939
--	---	--

161.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

Заклучок

за објавување на Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Куманово за 2020 година

1. Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Куманово за 2020 година, Бр. 09 - 2690/3, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 15 април 2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-2727/1
15 април 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

162.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 34 став 5 од Законот за буџети („Службен весник на РМ“ бр. 64/2005, 4/2008, 103/2008, 159/2009, 95/2010, 180/2011, 171/2012, 192/2015 и 167/2016), Советот на Општина Куманово на 40-та седница одржана на 15 април 2020 година донесе

ОДЛУКА

за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Куманово за 2020 година

Член 1

Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Куманово за 2020 година на следниот начин:

Потпрограма Потставка	БУЏЕТ	САМОФИН.	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА					
413110 Тековни резерви (разновидни расходи)	3.590.000	0	0	0	0
420220 Патување во странство – патни расходи	-40.000	0	0	0	0
426210 Расходи за репрезентација	-150.000	0	0	0	0
D00 ГРАДОНАЧАЛНИК					
420220 Патување во странство – патни расходи	-150.000	0	0	0	0
426990 Други оперативни расходи	-100.000	0	0	0	0
464990 Други трансфери	-200.000	0	0	0	0
E00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА					
420220 Патување во странство – патни расходи	-150.000	0	0	0	0
424420 Поправки и одржување на софтверска и хардвер	-1.000.000	0	0	0	0
426210 Расходи за репрезентација	-1.000.000	0	0	0	0
EA0 КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА					
480140 Купување на информатичка и видео опрема	-300.000	0	0	0	0
482930 Реконструкција на други објекти	-500.000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Куманово и станува составен дел на Буџетот на Општината за 2020 година.

Бр. 09-2690/3
15 април 2020 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургаشانска, с.р.

163.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

Заклучок

за објавување на Одлука за обезбедување на парични средства од Буџетот на Општина Куманово за набавка на опрема, средства за дезинфекција и храна за потреби на Општина Куманово

1. Се објавува Одлуката за обезбедување на парични средства од Буџетот на Општина Куманово за набавка на опрема, средства за дезинфекција и храна за потреби на Општина Куманово, Бр. 09 - 2690/4, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 15 април 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-2728/1
15 април 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

164.

Врз основа на член 68 од Статутот на Општината Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19) и член 21 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општината Куманово за 2020 година („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 16/19 и 1/20), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 15 април 2020 година, донесе

О Д Л У К А
за обезбедување на парични средства од Буџетот на Општина Куманово за набавка на опрема, средства за дезинфекција и храна за потреби на Општина Куманово

Член 1

Од средствата на Буџетот на Општина Куманово за 2020 година, од Програмата АОО – Совет на Општина Куманово, ставката 413 – Тековни резерви (разновидни расходи), да се обезбедат дополнителни парични средства во износ од 3.000.000 денари со вклучен ДДВ, за набавка на опрема, средства за дезинфекција и храна за потреби на Општина Куманово, а во врска со прогласената вонредна состојба на територијата на Република Северна Македонија поради пандемијата со корона вирусот.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се искористат за набавка на:

- средства за дезинфекција, во вредност од 600.000 денари
- хуманитарни пакети со храна и средства за дезинфекција за потребите на социјално загрозеното население, во вредност од 1.000.000 денари
- опрема и заштитни средства (одеа, маски и др.) кои ќе се користат при прскање со средствата за дезинфекција, во вредност од 800.000 денари
- резервни средства, во вредност од 600.000 денари.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 2690/4
15 април 2020 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургаشانска, с.р.

165.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

Заклучок
за објавување на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на висина на комуналните такси

1. Се објавува Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на висина на комуналните такси, Бр. 09 - 2690/6, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 15 април 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-2730/1
15 април 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

166.

Врз основа на член 2 и член 20 од Законот за комуналните такси („Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15, 192/15 и 23/16), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 68 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 15 април 2020 година, донесе

О Д Л У К А**за изменување на Одлуката за утврдување на висина на комуналните такси****Член 1**

Во Одлуката за утврдување на висина на комуналните такси („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 10/05, 7/10 и 5/16), во член 2 тарифен број 1, точката в) се менува и гласи:

„в) деловните простории на трговските друштва и другите правни лица од областа на производството, прометот и услугите, освен за продавници, киосци, деловни единици и слично за кои таксата изнесува 20004000 ден.“

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“, а ќе се применува за решенијата за комунална такса за 2020 година.

Бр.09 – 2690/6
15 април 2020 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургаشانска, с.р.

167.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

Заклучок**за објавување на Програма за дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2020 година**

1. Се објавува Програмата за дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2020 година, Бр. 09 - 2690/5, што Советот на Општина Куманово ја донесе на седницата одржана на 15 април 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-2729/1
15 април 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

168.

Врз основа на член 94 и член 95, став 1 и став 5 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и („Службен весник на РСМ“ бр. 275/19), член 25, став 1, точка 8 од Статутот на Општина

Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19) и Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост („Службен весник на РМ“ бр. 193/16), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 15 април 2020 година, донесе

ПРОГРАМА

за дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2020 година

Во Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2020 година („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 16/2019), по потточката В.2.3. се додава нова потточка В.2.3.1. која гласи:

„В.2.3.1. Субјектите се ослободуваат од плаќање на надомест (комунална такса) за привремено користење на јавните уредени површини пред деловен простор (за тезги, изложување на артикли, столови и маси пред деловни простории) во периодот од 01.03.2020 година до 31.12.2020 година.“

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 2690/5
15 април 2020 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургаشانска, с.р.

169.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

Заклучок

за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за престанување со наплата на услуга за паркирање за период на траење на вонредна состојба

1. Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за престанување со наплата на услуга за паркирање за период на траење на вонредна состојба, Бр. 09 - 2690/7, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 15 април 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-2731/1
15 април 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово,
Максим Димитриевски, с.р.

170.

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19), член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово („Службен

гласник на Општина Куманово" бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 15 април 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Одлуката на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за престанување со наплата на услуга за паркирање за период на траење на вонредна состојба

1. Се дава согласност на Одлуката на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за престанување со наплата на услуга за паркирање за период на траење на вонредна состојба, Бр. 02-140/2, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие, на седницата одржана на 14.04.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Куманово“

Бр. 09 – 2690/7
15 април 2020 година
Куманово

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Атина Мургаشانска, с.р.

171.

Врз основа на член 52 став 5 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 56 став 4, 5, 6, 7 и 8 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Градоначалникот на Општина Куманово донесе

РЕШЕНИЕ

1. Член на Советот на Општина Куманово, **Владимир Павловски**, ул. С.Ковачевиќ 9б–1/9, Куманово, **СЕ ОПРЕДЕЛУВА** да го заменува Градоначалникот на Општина Куманово, во случај на негова спреченост или отсуство.
2. За времето кога ќе го заменува Градоначалникот, на членот на Советот, Владимир Павловски ќе му мирува функцијата член на Советот.
3. Градоначалникот ќе го информира Претседателот на Советот за денот на настанувањето на спреченоста или отсуството.
4. Членот на Советот од точка 1 на ова Решение за времето кога ќе го заменува Градоначалникот ќе ги врши само неопходните активности за да не се создаде вакуум во функционирањето на локалната самоуправа.
5. Решението влегува во сила со денот на донесувањето и ќе биде објавено во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Образложение

Градоначалникот на Општина Куманово, врз основа на член 52 став 5 од Законот за локална самоуправа, во постапка уредена со Статутот на Општина Куманово, одлучи како што е наведено во диспозитивот на ова Решение.

Бр. 08-2711/2
16 април 2020 година
Куманово

Градоначалник
на Општина Куманово
Максим Димитриевски, с.р

СОДРЖИНА

161. Заклучок за објавување на Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Куманово за 2020 година.....	173	167. Заклучок за објавување на Програма за дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2020 година.....	176
162. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Куманово за 2020 година.....	173	168. Програма за дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2020 година.....	176
163. Заклучок за објавување на Одлука за обезбедување на парични средства од Буџетот на Општина Куманово за набавка на опрема, средства за дезинфекција и храна за потреби на Општина Куманово.....	174	169. Заклучок за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за престанување со наплата на услуга за паркирање за период на траење на вонредна состојба.....	177
164. Одлука за обезбедување на парични средства од Буџетот на Општина Куманово за набавка на опрема, средства за дезинфекција и храна за потреби на Општина Куманово.....	174	170. Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за престанување со наплата на услуга за паркирање за период на траење на вонредна состојба.....	177
165. Заклучок за објавување на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на висина на комуналните такси.....	175	171. Р Е Ш Е Н И Е.....	178
166. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на висина на комуналните такси.....	176		